

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на општина Новаци

Број 02/21

Излегува по потреба-11.02-2021 година. Четврток-Бр.02, година XXV
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
Е-mail: Novacio@t.mk **Примерок 50 денари**

Врз основа на член 24-а, став 2 во врска со став 1, алинеа 6 од Законот за јавните претпријатија „Службен весник на Република Македонија“ бр. (38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), член 54, став 1, точка 5 и член 55 од Законот за работните односи „Службен весник на Република Македонија“ бр. (62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. (110/2019 и 267/2020) и врз основа на член 32, став 2 во врска со став 1, алинеа 6 од Статутот на ЈП за комунални дејности „Комунална Хигиена“ Општина Новаци, Градоначалникот на Општина Новаци, на ден 09.02.2021 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

СЕ РАЗРЕШУВА пред истекот на мандатот Борче Јовановски - Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена“ Новаци сметано од 09.02.2021 година, избран за Директор со Одлука за избор на директор на ЈПКД „Комунална Хигиена“ Новаци со Одлука бр. 04-763/12 од 21.09.2018 година на Градоначалникот на Општина Новаци.

Со денот на донесувањето на оваа Одлука престанува важноста на Договорот за работа на Директорот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена“ Новаци бр. 04-763/13 од 03.10.2018 година.

Директорот ќе биде одјавен од АВРМ - Центар за вработување Битола и од задолжително здравствено и социјално осигурување, заклучно со ден 09.02.2021 година.

Оваа одлука е конечна и влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Новаци“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Градоначалникот на Општина Новаци констатира дека Директорот на ЈПКД „Комунална Хигиена“ Новаци не доставил Извештај за работа на претпријатието до Управниот одбор на ЈПКД „Комунална Хигиена“ Новаци, односно до Градоначалникот на Општина Новаци, на секои 6 (шест) месеци, што претставува негова законска обврска пропишана во член 23-а од Законот за јавните претпријатија и член 31 од Статутот на ЈПКД „Комунална Хигиена“ Новаци. Истиот од изборот за директор на ден 22.09.2018 година, се до денес нема доставено Извештај за работа на претпријатието, поради што се одлучи како во став 1 од диспозитивот на оваа Одлука, а согласно член 24-а, став 2 од Законот за јавните претпријатија.

Согласно член 54, став 1, точка 5 од Законот за работни односи со договорот за вработување кој го склучуваат деловните лица (менаџери), страните можат поинаку да ги уредат правата, обврските и одговорностите од работниот однос особено за престанувањето на важноста на договорот за вработување, додека согласно член 55 од ЗРО, раководниот орган (менаџер), правата и обврските од работен однос, за времето додека е именуван, односно избран на таа должност, ги остварува кај работодавачот кај кого е именуван, односно избран според

одредбите на овој закон и друг закон, колективен договор и договорот за вработување. Со оглед на фактот дека со оваа одлука се разрешува директорот на јавното претпријатие, а истиот сторил повреда и на одредбите од член 3 од менаџерскиот договор, истиот согласно член 6, став 4 од Договорот за работа на Директорот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комунална Хигиена“ Новаци бр. 04-763/13 од 03.10.2018 година се разрешува пред истекот на мандатот за кој е именуван во случаите предвидени во Законот за јавните претпријатија, поради што престанува важноста на договорот со денот на донесувањето на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука не е дозволена жалба, а незадоволната странка може да поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката со тужба пред Управниот суд на Република Северна Македонија.

Д-на: Борче Јовановски- по пошта со препорачана пратка и повратница
Архива
Сектор за пресметка и исплата на плати
Огласна табла на Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци
Огласна табла на Општина Новаци
Управен одбор на Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци

Бр.04-187/1
09.02.2021 год.

ОпштинаНоваци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 50, став 1, точка 14 од Законот за локална самоуправа (ИСлужбен весник на Република Македонијав бр.5/2002), член 31, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор (ИСлужбен весник на Република Македонијав бр. (27/2014, 199/2014, 27/2016, 198/202018, 130/2009, 143/2019, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 14/2020 и 302/2020) и Правилникот за систематизација и организација на работните места во Општина Новаци, Градоначалникот на Општина Новаци, на ден 09.02.2021 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

-за распоредување на административен службеник-

Административниот службеник Борче Јовановски од Битола, со адреса на живеење во Новаци на ул.1 бр.ББ, Општина Новаци, со ЕМБГ 3010961460014, вработен во општинската администрација на Општина Новаци, СЕ РАСПОРЕДУВА на работно место Сороботник за заштита и спасување и управување со кризи, бидејќи му престана вршењето на јавна функција Директор на ЈПКД Комунална Хигиена Новаци (мирување на работен однос заради избор на јавна функција) заклучно со ден 09.02.2021 година и на истиот му продолжува работниот однос како Сороботник за заштита и спасување и управување со кризи во Општина Новаци сметано од ден 10.02.2021 година.

Административниот службеник е должен да се јави на работно место Сороботник за заштита и спасување и управување со кризи во Општина Новаци во рок од 5 (пет) дена по престанувањето на вршењето на функцијата, а согласно член 31, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Именуваниот со Решение за распоредување на државен службеник со арх.бр.04-301/4 од 04.04.2012 година од Градоначалникот на Општина Новаци е распореден на работно место Соработник за заштита и спасување и управување со кризи при општинската администрација на Општина Новаци на неопределено работно време.

Градоначалникот донесе Решение за престанок и мирување на работен однос со арх.бр.04-250/2 од 27.02.2018 година за именуваниот согласно член 31 од Законот за вработените во јавниот сектор, со оглед на фактот дека истиот беше избран да извршува јавна функција, која јавна функција ја извршуваше најпрво како Вршител на должност Директор во ЈПКД ИКомунална Хигиена на Новаци со Решение за именување на Вршител на должност на Директор ЈПКД ИКомунална Хигиена на Новаци со арх.бр.04-250/3 од 27.02.2018 година, а како Директор на ЈПКД ИКомунална Хигиена на Новаци со Одлука за избор на Директор на ЈПКД ИКомунална Хигиена на Новаци арх.бр.04-763/12 од 21.09.2018 година.

Градоначалникот на Општина Новаци со Одлука со арх.бр.04-187/1 од ден 09.02.2021 година именуваниот го разреши од јавната функција Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности Комунална Хигиена на Новаци.

Од причините наведени погоре Градоначалникот на Општина Новаци одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение дозволен е приговор во рок од 8 (сум) дена од денот на приемот до Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните

службеници во втор степен при Агенцијата за администрација.

Д-на: Борче Јовановски- по пошта со препорачана пратка и повратница
Архива
Сектор за пресметка и исплата на плати
Огласна табла на Општина Новаци

Бр.04-187/3
09.02.2021 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

1. Одлука
2. Решение за распоредување на административен службеник

Издавач: Совет на општина Новаци:
Редакција:
Ангелевски Стевче-одговорен уредник
Редакциски одбор:
Момоковски Ристе
Јовановска Летка
Печати: Совет на општина Новаци
Тираж: 20 примероци